



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА

К О Н К У Р С

За запишување студенти на прв и втор циклус на студии на студиските програми на Меѓународниот универзитет во Струга во академската 2019/2020 година

СТРУГА
МАРТ, 2019

Врз основа на член 103 и член 149 од Законот за високото образование (Сл.весник на Република Македонија бр.82/18), како и член 142 од Статутот на Меѓународниот универзитет во Струга, Ректорската управа на Меѓународниот универзитет во Струга на седницата одржана на **26.02.2019** донесе одлука за објавување на конкурс за запишување на студенти на прв и втор циклус на студии. Врз основа на Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и во согласност со одлуката од седницата на Ректорската управа на Универзитетот за определување на бројот на студентите за запишување на прв и втор циклус на студии во академската 2019/2020 година се предлага следниот број на студенти:

I. ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

1. Број на студенти за академската 2019/2020 година

Редовни студии на Македонска диплома	Јазик на студии				Место на студии	Цена на студии по семестар		Редовни студии на двојна (Американска) диплома
	АЛБ	МАК	АНГ			Full-time	Part-time	
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ								
Правосудни студии	450				СУ; ГВ	1900	2400	15
Криминалистика и детективи	450				СУ; ГВ	1900	2400	
Јавна администрација	90				СУ; ГВ	1900	2400	
ВКУПНО	1005							
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ								
Економија и бизнис	300				СУ; ГВ	1900	2400	15
Маркетинг и финансии	150				СУ; ГВ	1900	2400	
ВКУПНО	465							
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ								
Дипломатија и меѓународни односи	200				СУ; ГВ	1900	2400	15
ВКУПНО	215							
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА								
Компјутерски науки	90				СУ; ГВ	1900	2400	15
Архитектура и дизајн**	215				СУ	1900	2400	
ВКУПНО	320							

**Студиската програма по Архитектура и дизајн е во тек на добивање Решение за почеток со работа преку Државен Управен Инспекторат

*Согласно член 144 став 7 од Законот за високото образование (Сл.Весник на РМ. бр. 82/18), наставата за најмалку 2 студиски програми за прв циклус на академски и стручни студии задолжително се изведува и полага на англиски јазик. Според тоа, на студиските програми по Јавна Администрација на Факултетот за Правни науки и Маркетинг и финансиски менаџмент на Факултетот за Економски науки, по 20 студенти ќе можат да следат и полагаат настава на англиски јазик.

I. Услови и критериуми за запишување

Универзитетот ги утврдува критериумите врз основа на кои се врши селекцијата и изборот на кандидатите за запишување на студиите.

На прв циклус академски студии може да се запише лице кое положило државна матура или меѓународна матура или кое завршило четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура.

Право на запишување на додипломски студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование или образование соодветно на тоа, како и кандидати кои своето средно образование го завршиле надвор од Р. Македонија.

Студентите странски државјани се запишуваат на студии на приватните високообразовни установи под исти услови како и државјаните на Република Македонија и плаќаат школарина во висина утврдена од страна на универзитетот.

Кандидатите се запишуваат како редовни или како вонредни студенти со финансирање на студиите.

II. Познавање на јазици

Кандидатите ќе бидат тестирани за нивните знаења за степенот на познавање на англискиот јазик. Ова тестирање нема елиминаторен карактер, но е потребно само за одредување на степенот на познавање на англискиот јазик.

III. Рокови за пријавување

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ - 2019/20 Г. -	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК
	ВИД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ				
	со проверка на знаења и умеења	без проверка на знаења и умеења	со проверка на знаења и умеења	без проверка на знаења и умеења	без проверка на знаења и умеења
Пријавување на кандидатите	19.08 -30.08	19.08 -30.08	16.09 – 30.09	16.09 – 30.09	21.10 – 31.10
Објавување прелиминарна листа	9 септември	9 септември	1 октомври	1 октомври	04.11.19
Објавување листа за прием на кандидатите	10 септември	10 септември	02.10.19	02.10.19	05.11.19
Запишување на кандидатите	11 и 12 септември	11 и 12 септември	3 и 4 октомври	3 и 4 октомври	6 и 7 ноември

IV. Документи за пријавување и запишување

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите за додипломски студии ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (апликација)
2. оригинални свидетелства од сите класови (или нотарски заверени копии)
3. свидетелство за завршено средно образование (или нотарски заверена копија)
4. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
5. две слики (големина за пасош)
6. *за студентите кои доаѓаат надвор од РМ, копија од пасош

V. Финансирање на студиите

Школарината за една студиска година за студентите на додипломски и последипломски студии изнесува од 500 - 2400 евра.

*Студентите кои се запишуваат согласно овој конкурс, автоматски ги прифаќаат сите академски и финансиски услови наведени во истиот.

VI. Студиите од прв циклус се во траење од 3 години, односно 6 семестри.

На Меѓународниот Универзитет во Струга во академската 2019/2020 година може да се изврши трансфер и упис на студенти на сите факултети:

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ**, на насоките:
 - Правосудни студии - 100 студенти
 - Криминалистика и детективи - 70 студенти

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ** на насоките:
 - Економија и бизнис - 20 студенти
 - Маркетинг и финансиски менаџмент - 60 студенти

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ** на насоката:
 - Дипломатија и меѓународни односи - 20 студенти

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА** на насоките:
 - Компјутерски науки - 10 студенти
 - Бизнис информатика - 10 студенти

1.Пропишани услови за трансфер на студентите на МУС:

А. Интерен трансфер – Студенти со статус на студент на МУС:

1. За интерен трансфер на постоечките академски единици на МУС, имаат право сите студенти кои имаат статус на студенти на МУС.

Б. Екстерен трансфер – За кандидати кои не се студенти на МУС:

1. Трансфер од други високообразовни институции во Р. Македонија и странство, на една од постоечките академски единици на МУС, имаат право сите студенти што запишале (најмалку една академска година) или дипломирале на Универзитетот од кој доаѓаат.

2. Студентот може да изврши трансфер на еден од постоечките факултети или центри, во иста или слична студиска програма или насока со факултетите и студиските програми на МУС.

3. Студентите кои ќе се запишат со трансфер на студии треба да достават доказ за положени испити од претходната високообразовна установа.

2.На МУС можат да се запишат и кандидати кои имаат завршено Виша школа или слично.

1. Нивниот трансфер се врши врз основа на истоветноста или сличноста на дадените испити и студиски програми од претходното образование.

Кандидатите кои ќе извршат трансфер на МУС, се запишуваат како студенти со статус на студирање – самофинансирање.

3.Роковите за аплицирање за трансфер и упис на студентите се следни:

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ТРАНСФЕР НА СТУДЕНТИ - 2019/20 Г. -	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК	
Пријавување на кандидатите	03.06. – 28.06.2019		19.08 – 02.09.2019		20.01 – 03.02.2020	
Објавување листа за прием на кандидатите	02.07.2019		04.09.2019		05.02.2020	
Запишување на кандидатите	04.07 и 05.07.2019		05 и 06.09.2019		06.02. и 07.02.2020	

4.Потребна документација за Апликација и упис:

- Апликација (која може да се обезбеди во одделот за Студентски прашања на МУС или на официјалната веб страна на МУС www.eust.edu.mk)
- Извод од оценките или индексот од Матичниот Универзитет;
- CV (кратка биографија) во форма на есеј;
- Оригинални свидетелства и диплома (или копии заверени на нотар) за завршено претходно образование
- Извод на родените и Уверение за државјанство
- Две фотографии (4x5)

На втор циклус на студии во академската 2019/2020 година студентите можат да се запишат на следните студии:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

Во четврта година на специјалистички студии во академската 2019/2020 година можат да се запишат студенти на следните факултети и насоки:

- ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ, на насоките:
 - Правосудни студии - 20 студенти
 - Криминалистика и детективи - 20 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ на насоките:
 - Економија и бизнис - 15 студенти
 - Маркетинг и финансиски менаџмент - 15 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ на насоката:
 - Дипломатија и меѓународни односи - 10 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА на насоката:
 - Бизнис Информатика - 10 студенти

Специјалистичките студии траат една студиска година (два семестри). По завршувањето на предвидените испити и студентите се стекнуваат со звање специјалист во соодветната област. На специјалистички студии може да се запише лице кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус (додипломски студии) со стекнати 180 ЕКТС кредити. На специјалистички студии може да се запише и лице кое завршило соодветно високо образование од прв циклус, со стекнати 180 ЕКТС кредити, надвор од Р. Македонија. Странски државјани се запишуваат под истите услови како и државјаните на Р. Македонија.

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ

На последипломски студии во академската 2019/2020 година можат да се запишат студенти на следните факултети и насоки:

- ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ, на насоките:
 - Правосудни студии - 150 студенти
 - Криминалистика и детективи - 40 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ на насоките:
 - Економија и бизнис - 20 студенти
 - Маркетинг и финансиски менаџмент - 80 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ на насоката:
 - Дипломатија и меѓународни односи - 80 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА на насоката:
 - Бизнис информатика - 40 студенти
- Институт за Европјанистика и Меѓународна политика - 30 студенти
- Институт за Економски развој и Еколошки менаџмент - 30 студенти

Последипломските студии траат две студиски години (4семестри). По одбраната на магистерскиот труд, студентите се стекнуваат со звање магистер во соодветната област. На магистерски студии може да се запише лице кое завршило соодветни или сродни студиски програмски програми со стекнати 180 ЕКТС кредити. На студии може да се запише и лице кое има стекнато VIB степен со завршени додипломски студии пред воведување на ЕКТС системот на студирање. На магистерски студии може да се запишат и лица кои завршиле образование со стекнати 180 ЕКТС кредити надвор од Р. Македонија. Странски државјани се запишуваат на студиите под истите услови како и државјаните на Р. Македонија.

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите за последипломски студии ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (апликација)
2. оригинално уверение за завршени додипломски студии (или копија заверена на нотар)
3. CV и потврда за практична настава
4. доказ за државјанство на Република Македонија (уверение или решение)
5. две слики (големина за пасош)

* * *

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава III, точка 3

* Согласно член 144 став 7 од Законот за високото образование (Сл.Весник на РМ. бр. 82/18), наставата за најмалку 2 студиски програми за втор циклус на академски и стручни студии задолжително се изведува и полага на англиски јазик. Според тоа, на студиските програми по Јавна Администрација на Факултетот за Правни науки и Маркетинг и Финансиски менаџмент на Факултетот за Економски науки, по 10 студенти (на секоја студиска програма) ќе можат да следат и полагаат настава на англиски јазик.

Конкурсот ќе биде објавен на интернет-страницата:
<http://www.eust.edu.mk>

Листа 1 - Листа на интерни предмети кои се потребни за прѐем на факултет

Факултет	Интерни предмети
Факултет за Информатичка технологија	<p>а). Гимназиско или друго општо образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Информатика (или предметот математика односно странски јазик, во зависност од тоа кој предмет е избран од екстерните предмети)
Факултет за Економски науки	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Вториот интерен предмет матурантот го избира од листата на општо образовни предмети во зависност од профилот на подготовка со која се стекнал во текот на своето образование.
Факултет за Правни науки	
Факултет за Политички науки	<p>б). Средно стручно образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Информатика (или предметот математика односно странски јазик, во зависност од тоа кој предмет е избран од екстерните предмети) ❖ Вториот интерен предмет матурантот го избира од листата на стручни предмети во зависност од профилот на подготовка со која се стекнал во текот на своето стручно образование.